



“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје

Консултантско друштво за економско-правни и други услуги

организира стручно-едукативно советување на тема:

**МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА ОД ТЕКОВНОТО РАБОТЕЊЕ,
ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТИТЕ ПО НОВО И ДРУГИ АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА ОД
ОДДЕЛНИ ПРОПИСИ КОИ ВО ПРАКСАТА ПРОИЗВЕДУВААТ ПРОБЛЕМИ
И НЕЈАСНОТИИ**

Стручното советување ќе се одржи во:

- **СТРУГА – хотел „ДРИМ“ на 2 и 3 јуни 2022 година,**
- **СКОПЈЕ – хотел „КОНТИНЕНТАЛ“ на 6 и 7 јуни 2022 година.**

ПРОГРАМА НА ПРЕДАВАЊЕТО:

- | | |
|--|---|
| I. Вовед; | измените и дополнувањата извршени во Законот за административни службеници; |
| II. Примена на Законот за извршување на буџетот на РСМ за 2022 година; | 4) Минимална плата по ново. |
| III. Примена на Законот за минимална плата; | V. Потсетување околу примената на Општиот колективен договор за јавниот сектор со неговата целосна содржина; |
| IV. Пресметка на платите по ново:
1) Пресметка на минимална плата за вработените за кои не важи Законот за административни службеници;
2) Пресметка на плата за време на штрајк за вработените за кои не важи Законот за административни службеници;
3) Пресметка на платите за административните службеници врз основа на | VI. Актуелни и спорни прашања од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола:
1) Дали овој закон има целосна правна примена на сите видови буџети и буџетски корисници;
2) Во кои субјекти се формираат одделенија за финансиски прашања; |

- 3) Во кои субјекти се формираат единици – одделенија за внатрешна ревизија;
- 4) Дали јавните установи се должни да изготвуваат процедури според ЗЈВФК.
- VII. Правен основ на компензациите, цесиите и други форми на порамнување или пребивање со нивно книжење, како и книжење и раскнижување на исплатени долгови од сметките на сопствените приходи за сметка на буџетската сметка и обратно.**
- VIII. Законот за јавни набавки во праксата, нејаснотиите, недоречености и погрешна примена на законот, за кои најчесто се поставуваат прашања.**
- IX. Актуелни прашања околу расходувањето на средствата по член 42 од Законот за користење и располагање со средствата во државна и општинска сопственост.**
- X. Прашања, консултации и одговори.**

Советувањето првиот ден почнува со работа во 10,00 часот.

Секој учесник на советувањето ќе добие стручен материјал, во вид на прирачник, изработен исклучиво за материјата што е предмет на работа на советувањето.

Заради карактерот и важноста на материјата, што ќе биде обработувана, на советувањето пожелно е да се пријават:

Одговорните сметководители, раководителите на единиците за финансиски прашања и внатрешна ревизија, секретарите и правниците, одговорните лица за јавни набавки, членови на комисијата за јавни набавки, како и лицата кои непосредно работат на проблематиката што ќе биде предмет на работа на предавањето.

Предавачи и консултанти ќе бидат:

- 1. М-р Ивица Лазевски, економски советник – Македонија биро – Скопје,**
- 2. Иван Кузмановски, директор на Македонија биро – Скопје.**

Учесниците на советувањето ќе добијат соодветен документ (потврда) за извршена обука, во смисла на член 154 од ЗРО и член 54 од Законот за административни службеници.

Подетални информации можете да добиете секој работен ден од 7 до 15 часот на тел. бр.: **02/3127-044** и

моб.тел.бр. 071-342-010 и 071-342-185.

е-маил: info@makedonijabiro.com.mk, m biro@t.mk

www.makedonijabiro.com.mk

Во очекување на Вашата посета на советувањето, Ви посакуваме многу успеси во Вашето работење.

Скопје,

20.05.2022 год.

“Македонија биро” – Скопје

Број 0701/49